



Упатство за инсталирање

Daikin собен клима уред



FTXTP25M5V1B
FTXTP35M5V1B
ATXTP25M5V1B
ATXTP35M5V1B

Упатство за инсталирање
Daikin собен клима уред

македонски

EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformitateverklaring veiligheid

UE – Declaración de conformidad sobre seguridad
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Абулун оууларынга үчүн мүнөздүү
UE – Declaração de conformidade relativa à segurança

EU – Zavezanje o skladnosti za sigurnost
EU – Bitchonsaji megfelelősségi nyilatkozat
UE – Declararea igonosti z vinnogimi bezpachnost
UE – Declaratie de conformitate de siguranță

EU – Varnostna žigov o skladnosti
EU – Odlusna vstavu deklaratsioon
EC – Девараша за сьотверствие за безопасност
EC – Девараша за сьотверствие за безопасност
AB – Govenik ugulnik beyan

EC – Декларация за съответствие за безопасност
ES – Docblash abhlefash deklarash
EU – Vylasheno o zhude Bepachnost
AB – Govenik ugulnik beyan

Daikin Europe N.V.

- 01 ⁰⁰⁰ declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
02 erklärt in alleine Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
03 déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
04 verklaart hetzij op eigen verantwoordelijkheid dan de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 declara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia está declarando:
06 dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
07 объявляет лично и исключительно, что продукция, на которую это заявление относится, таковой является:
08 declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

ATXTP25M5V1B, ATXTP35M5V1B, FTXTP25M5V1B, FTXTP35M5V1B,

- 01 are in conformity with the following directives (or regulations), provided that the products are used in accordance with our instructions:
02 folgenden Richtlinien oder Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Anweisungen verwendet werden:
03 sont conformes à l'aux directives (ou règlements) suivants, à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
04 in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen (of verordeningen), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con las siguientes directivas (o reglamentos), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 соотвѣтствуют следующим директивам (или постановлениям), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
08 estão em conformidade com as(s) seguintes(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

Machinery 2006/42/EC**
Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

- 01 following the provisions of:
02 gemäß den Bestimmungen in:
03 conformément aux dispositions de:
04 volgens de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le disposizioni di:
07 σύμφωνα με τις προδιαγραφές των:
08 seguindo as disposições de:
09 в соответствии с положениями:
- 01 Not* as set out in <A> and judged positively by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* telles que définies dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uiteengezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se estabelece em <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>
- 10 under/egtagt/esta af:
11 enligt bestämmelserna för:
12 i henhold til bestemmelserne i:
13 noudattaen sääntöksiä:
14 za dodržení ustanovení:
15 prema odredbama:
16 követi al(zi):
17 zgodnie z postanowieniami:
18 urmând prevederile:

- 19 in skladu z dodacznik:
20 vastavardir föreläggelse:
21 vastavardir föreläggelse:
22 vastavardir föreläggelse:
23 vastavardir föreläggelse:
24 vastavardir föreläggelse:
25 vastavardir föreläggelse:
- 19 in skladu z dodacznik:
20 vastavardir föreläggelse:
21 vastavardir föreläggelse:
22 vastavardir föreläggelse:
23 vastavardir föreläggelse:
24 vastavardir föreläggelse:
25 vastavardir föreläggelse:

- 01** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsskizze zusammenzustellen.
03** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06** Daikin Europe N.V. é autorizada a redigir o File Técnico de Construção.
- 01** H Daikin Europe N.V. eiwa ёўчоўорондэўнй ва оувдэўнй тов Тэўнэў афёбло констрекшн;
02** A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
03** Konianan Daikin Europe N.V. yronowowee oostaan konnient teknische documenten.
04** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde tekniske konstruktionsdata.
05** Daikin Europe N.V. är behörigad att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
06** Daikin Europe N.V. har tillätselse till å kompilera den Tekniska konstruktionsfilen.

4P687305-25F



Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of December 2022



DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

- 17 ⁰⁰⁰ déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
18 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
19 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
20 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
21 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
22 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
23 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
24 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
25 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:

- 17 ⁰⁰⁰ déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
18 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
19 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
20 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
21 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
22 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
23 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
24 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
25 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:

- 14 ⁰⁰⁰ déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
15 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
16 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
17 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
18 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
19 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
20 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
21 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
22 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
23 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
24 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
25 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:

EN 60335-2-40,

- 19 ⁰⁰⁰ déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
20 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
21 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
22 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
23 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
24 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:
25 déclare que la manière la plus responsable de fabriquer ces produits, conformément à nos instructions, est de les utiliser conformément à nos instructions:

- 19** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
20** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsskizze zusammenzustellen.
21** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
22** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
23** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
24** Daikin Europe N.V. é autorizada a redigir o File Técnico de Construção.
- 19** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
20** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsskizze zusammenzustellen.
21** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
22** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
23** Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
24** Daikin Europe N.V. é autorizada a redigir o File Técnico de Construção.

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

ATXTP25M5V1B, ATXTP35M5V1B, FTXTP25M5V1B, FTXTP35M5V1B,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

- S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
- S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

<A>	DAIKIN.TCF.032E12/06-2021
	—
<C>	—

Содржина

1	За документацијата	4
1.1	За овој документ	4
2	Специфични безбедносни упатства за инсталатер	5
3	За кутијата	6
3.1	Внатрешна единица	6
3.1.1	Да ги извадите додатоците од внатрешната единица	6
4	За единицата	6
4.1	За безжичната ЛАН	6
4.1.1	Предупредувања кога се користи безжичниот ЛАН	6
4.1.2	Основни параметри	6
5	Инсталирање на единицата	6
5.1	Подготовка на локацијата за инсталација	7
5.1.1	Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица	7
5.2	Монтирање на внатрешната единица	7
5.2.1	Да се инсталира плочата за монтирање	7
5.2.2	Да издупчите отвор во сид	7
5.2.3	Да ја извадите облогата на портата на цевката	8
5.3	Поврзување на цевководот за одвод	8
5.3.1	Да ги поврзете цевките на десната страна, десно назад или долу десно	8
5.3.2	Да ги поврзете цевките на левата страна, лево назад или долу лево	8
5.3.3	Да проверите за истекувања на вода	9
6	Инсталирање на цевковод	9
6.1	Подготвување цевковод за разладно средство	9
6.1.1	Барања за цевковод за разладно средство	9
6.1.2	Изолација на цевките со разладно средство	9
6.2	Поврзување на цевководот со разладно средство	9
6.2.1	Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица	9
7	Електрична инсталација	9
7.1	Спецификации на компоненти за стандардно вжичување	10
7.2	Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица	10
8	Завршување на инсталирањето на внатрешната единица	11
8.1	Да ги изолирате цевките за одвод, цевките за разладно средство и каблите за меѓусебно поврзување	11
8.2	Да поминат цевките низ отворот во сидот	11
8.3	Да ја прицврстите единицата на плочата за монтирање	11
9	Инсталирање на безжичен ЛАН-адаптер	11
9.1	Да го инсталирате адаптерот	12
9.1.1	Да го поврзете адаптерот со единицата	12
9.1.2	Да го ставите адаптерот во единицата	12
9.1.3	Да се провери функционалноста на адаптерот	12
9.2	Поставување на безжичната ЛАН	13
9.2.1	Да ја инсталирате апликацијата ONECTA	13
10	Конфигурација	13
11	Пуштање во погон	13
11.1	Листа за проверка при пуштање во погон	13
11.2	Да извршите пробно вклучување	13
11.2.1	Да извршите пробно вклучување во зимска сезона	14
12	Фрлање	14

13	Технички податоци	14
13.1	Дијаграм за вжичување	14
13.1.1	Легенда за унифициран дијаграм за вжичување	14

1 За документацијата

1.1 За овој документ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето, поправката и употребените материјали ги следат упатствата од Daikin (вклучувајќи ги сите документи наведени во "Збирка на документи") и, како дополнително, се усогласени со применлива легислатива и се извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC 60335-2-40 е применливиот стандард.



ИНФОРМАЦИИ

Уверете се дека корисникот има печатена документација и побарајте да ја чува за идна потреба.

Целна група

Овластени инсталатери



ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

• Општи безбедносни предупредувања:

- Безбедносни упатства што МОРА да ги прочитате пред инсталирање
- Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)

• Упатство за инсталирање на внатрешна единица:

- Упатства за инсталација
- Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)

• Референтно упатство за инсталатер:

- Подготовка на инсталацијата, добри практики, референтни податоци,...
- Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување 🔍 за да го најдете вашиот модел.

Најнови ревизии на доставената документација може да се достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку вашиот продавач.

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin website.



Оригиналната документација е напишана на англиски јазик. Сите други јазици се преводи.

Технички инжењерски податоци

- **Подзбир** на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- **Целиот сет** на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

2 Специфични безбедносни упатства за инсталатер

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

Инсталирање единица (видете **"5 Инсталирање на единицата"** ▶ 6))



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата треба да ја изврши инсталатер, изборот на материјали и инсталацијата треба да соодветствуваат со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.



ВНИМАНИЕ

За сидови кои имаат метална рамка или метален раб, користете цевка вградена во сид и сидна облога на отворот за напојување, за да спречите можно загревање, струен удар или пожар.

Инсталација на цевковод (видете **"6 Инсталирање на цевковод"** ▶ 9))



ВНИМАНИЕ

Цевките и спојките на сплит системот ќе бидат направени со трајни спојки кога се внатре во зафатен простор со исклучок на спојки кои директно ги поврзуваат цевките со внатрешните единици.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ



ВНИМАНИЕ

- Непотполно изработен конус може да предизвика истекување на разладниот гас.
- НЕ користете ги повторно употребените конуси. Користете нови конуси да спречите истекување на разладен гас.
- Користете конусни навртки кои се вклучени со единицата. Користењето поинакви конусни навртки може да предизвика истекување на разладниот гас.

Електрична инсталација (видете **"7 Електрична инсталација"** ▶ 9))



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен електричар и МОРА да соодветствува со националните прописи за вжичување.
- Направете електрични поврзувања на фиксното вжичување.
- Сите компоненти набавени на местото и сите електрични конструкции МОРА да соодветствуваат со применливата легислатива.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако на снабдувањето со електрична енергија му недостасува или има погрешна N-фаза, опремата може да се расипе.
- Поставување соодветно заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата за комунална цевка, апсорбер на прекумерен напон или заземјување за телефон. Непотполното заземјување може да предизвика струен удар.
- Инсталирајте потребни осигурувачи или прекинувачи на коло.
- Осигурете го електричното вжичување со прицврстувачи за кабел за каблите да НЕ може да дојдат во контакт со остри рабови или цевковод, особено на страната со висок притисок.
- НЕ користете лепени жици, продолжни кабли или поврзувања од свездест систем. Тие може да предизвикаат прегревавање, струен удар или пожар.
- НЕ инсталирајте кондензатор со фаза поместена напред, бидејќи оваа единица е опремена со инвертер. Кондензаторот со фаза поместена напред ќе ги намали перформансите и може да предизвика несреќа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ поврзувајте го електричното напојување на внатрешната единицата. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ употребувајте локално купени електрични делови во производот.
- НЕ изведувате електрично напојување од пумпата за одвод и сл. од терминалниот блок. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Чувајте ги жиците за меѓусебно поврзување подалеку од бакарните цевки без термална изолација бидејќи таквите цевки ќе бидат многу жешки.

3 За кутијата

Инсталирање на безжичен ЛАН-адаптер (види "9 Инсталирање на безжичен ЛАН-адаптер" [▶ 11])



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

- Исклучете го електричното напојување пред инсталирањето на адаптерот.
- НЕ ракувајте со адаптерот со влажни раце.
- НЕ дозволувајте адаптерот да се намокри.
- НЕ расклопувајте го, не модификувајте го и не поправајте го адаптерот.
- Држете го конекторот кога го исклучувате кабелот за поврзување.
- ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување во случај ако адаптерот се оштети.


3 За кутијата

3.1 Внатрешна единица

3.1.1 Да ги извадите додатоците од внатрешната единица

1 Извадете ја:

- торбичката со додатоци сместена на дното на пакувањето,
- плочата за монтирање закачена на задниот дел од внатрешната единица.



- a Упатство за инсталирање
- b Упатство за работење
- c Општи безбедносни предупредувања
- d Деодорирачки филтер од титаниум апатит и филтер со сребрени честички (Ag-ion филтер)
- e Шраф за прицврстување на внатрешната единица (M4×12L). Погледнете "8.3 Да ја прицврстите единицата на плочата за монтирање" [▶ 11].
- f Сува батерија AAA.LR03 (алкална) за кориснички интерфејс
- g Држач за кориснички интерфејс
- h Кориснички интерфејс
- i Плоча за монтирање
- j Безжичен ЛАН-адаптер (само за FTXTP-M, за ATXTP-M достапен како опционален додаток)

4 За единицата



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

4.1 За безжичната ЛАН

- За единици FTXTP-M безжичниот ЛАН-адаптер е дел од торбичката со додатоци.
- За единици ATXTP-M безжичниот ЛАН-адаптер е опционален додаток.

За детални спецификации, упатства за инсталација, начини на поставување, ЧПП, изјава за сообразност и најновата верзија од овој прирачник, посетете app.daikineurope.com.



ИНФОРМАЦИИ: Изјава за сообразност

- Daikin Industries Czech Republic s.r.o. изјавува дека типот на радиоопрема во внатрешноста на оваа единица е во согласност со Директивата 2014/53/EU и S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017 (Прописи за радиоопрема 2017).
- Оваа единица се смета како комбинирана опрема според дефиницијата на Директивата 2014/53/EU и S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017 (Прописи за радиоопрема 2017).



ИНФОРМАЦИИ

Инсталирајте го безжичниот ЛАН-адаптер по завршување на инсталирањето на внатрешната единица. Погледнете "9 Инсталирање на безжичен ЛАН-адаптер" [▶ 11].

4.1.1 Предупредувања кога се користи безжичниот ЛАН

НЕ користете го во близина на:

- Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.
- Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- Микробранова печка.** Може да влијае на безжични ЛАН комуникации.

4.1.2 Основни параметри

Која	Вредност
Фреквенциски опсег	2400 MHz~2483.5 MHz
Радиопротокол	IEEE 802.11b/g/n
Канал на радиопрекупенција	1~11
Излезна моќност	0 dBm~18 dBm
Ефективна иззачена моќност	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Снабдување со електрична енергија	DC 14 V / 100 mA

5 Инсталирање на единицата



ИНФОРМАЦИИ

Ако не сте сигурни како да отворите или затворите делови од единицата (преден панел, кутија со електрично вжичување, предна решетка...) погледнете го референтното упатство за инсталатер за единицата за постапки на отворање и затворање. За локацијата на референтното упатство за инсталатер погледнете "1.1 За овој документ" [▶ 4].



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата треба да ја изврши инсталатер, изборот на материјали и инсталацијата треба да соодветствуваат со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.

5.1 Подготовка на локацијата за инсталација



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.


5.1.1 Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на внатрешна единица



ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.

- **Проток на воздух.** Уверете се дека ништо не го блокира протокот на воздух.
- **Одвод.** Уверете се дека водата од кондензацијата може правилно да истекува.
- **Изолација на сид.** Кога условите во сидот надминуваат 30°C и релативна влажност од 80%, или кога свеж воздух се доведува во сидот, тогаш е потребна дополнителна изолација (минимум 10 mm дебела, полиетиленска пена).
- **Јачина на сид.** Проверете дали сидот или подот се доволно силни да ја издржат тежината на единицата. Ако постои ризик, зацврстете го сидот или подот пред да ја инсталирате единицата.
- **Растојание.** Инсталирајте ја единицата најмалку 1,8 m од подот и имајте ги во предвид следниве побарувања за растојанија од сидовите и таванот:



- a Препорачани точки за прицврстување на плочата за монтирање
- b Џеб за облога на порта на цевка
- c Јазичиња за поставување либела
- d Отвор низ сид Ø65 mm


- f Положба за лентестото метро на симболот ">"
- g Крај на цевка за гас
- h Крај на цевка за течност
- e Положба на одводно црево

5.2.2 Да издупчите отвор во сид



ВНИМАНИЕ


За сидови кои имаат метална рамка или метален раб, користете цевка вградена во сид и сидна облога на отворот за напојување, за да спречите можно загревање, струен удар или пожар.



5.2 Монтирање на внатрешната единица

5.2.1 Да се инсталира плочата за монтирање

- 1 Привремено инсталирајте ја плочата за монтирање.
- 2 Порамнете ја плочата за монтирање.
- 3 Означете ги центрите на точките за дупчење на сидот со помош на лентесто метро. Позиционирајте го крајот на лентестото метро на симболот ">"
- 4 Завршете ја инсталацијата со зацврстување на плочата за монтирање на сидот со користење шрафови M4×25L (се набавува на лице место).



ИНФОРМАЦИИ

Отстранетата облога на портата на цевката може да се чува во џебот на плочата за монтирање.




НАПОМЕНА

Уверете се дека сте ги затвориле сите отвори околу цевките со материјал за заптивање (се набавува на лице место), за да се спречи истекување вода.

- 1 Издупчете отвор за напојување со големина 65 mm во сидот со закосеност надолу кон надвор.
- 2 Ставете ја цевката за вградување во сид во отворот.
- 3 Ставете ја сидната облога во сидната цевка.

5 Инсталирање на единицата



- a Цевка вградена во сид
- b Кит
- c Капак за отвор во сид


- По завршувањето на вжичувањето, поставувањето на цевките за разладно средство и цевки за одвод, НЕ заборавате да го затворите процепот со кит.

5.2.3 Да ја извадите облогата на портата на цевката


ИНФОРМАЦИИ

Да ги поврзете цевките на десната страна, долу десно, на левата страна или долу лево, облогата на портата на цевката МОРА да се извади.

- Исечете ја облогата на портата на цевката од внатрешната страна на предната решетка со помош на рачна пила.



- Порамнете ги евентуалните нерамнини по должината на пресекоот со помош на иглична турпија со полукружен попречен пресек.



НАПОМЕНА

НЕ користете клешти за отстранување на облогата на портата на цевката, бидејќи тоа ќе ја оштети предната решетка.

5.3 Поврзување на цевководот за одвод


5.3.1 Да ги поврзете цевките на десната страна, десно назад или долу десно

ИНФОРМАЦИИ

Фабричкиот стандард е цевките да бидат од десната страна. За цевки од лева страна, извадете ги цевките од десната страна и инсталирајте ги на левата страна.

- Закачете го цреводот за одвод со леплива винилна лента за долниот дел од цевките со разладно средство.

- Завиткајте ги цреводот за одвод и цевките за разладно средство заедно со користење лента за изолирање.



- A Цевки на десна страна
- B Цевки долу десно
- C Цевки назад десно
- a Извадете ја облогата на портата на цевката тука за цевки на десна страна
- b Извадете ја облогата на портата на цевката тука за цевки десно долу

5.3.2 Да ги поврзете цевките на левата страна, лево назад или долу лево

ИНФОРМАЦИИ

Фабричкиот стандард е цевките да бидат од десната страна. За цевки од лева страна, извадете ги цевките од десната страна и инсталирајте ги на левата страна.


- Извадете го шрафот за прицврстување на изоацијата од десната страна и извадете го цреводот за одвод.
- Извадете го приклучокот за одвод од левата страна и закачете го на десната страна.



НАПОМЕНА


НЕ применувајте масло за подмачкување (разладно масло) на приклучокот за одвод кога го ставате. Приклучокот за одвод може да се расипе и да дојде до истекување од приклучокот.

- Ставете го цреводот за одвод од левата страна и не заборавате да го прицврстите со шрафот за затегање; во спротивно може да се појави истекување вода.



- a Шраф за прицврстување изоација
- b Одводно црево

- Прикачете го цреводот за одвод на долната страна на цевките за разладно средство со користење леплива винилна лента.




- A Цевки на лева страна
- B Цевки назад лево

- с Цевки долу лево
 а Извадете ја облогата на портата на цевката тука за цевки на лева страна
 б Извадете ја облогата на портата на цевката тука за цевки лево долу

5.3.3 Да проверите за истекувања на вода

- 1 Извадете ги филтрите за воздух.
- 2 Постепено истурајте околу 1 l вода во сливникот и проверете дали некаде има истекување вода.



6 Инсталирање на цевковод

6.1 Подготвување цевковод за разладно средство

6.1.1 Барања за цевковод за разладно средство



ВНИМАНИЕ

Цевките и спојките на сплит системот ќе бидат направени со трајни спојки кога се внатре во зафатен простор со исклучок на спојки кои директно ги поврзуваат цевките со внатрешните единици.



НАПОМЕНА

Цевководот и другите делови под притисок треба да бидат соодветни за разладното средство. Користете бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина за цевковод за разладно средство.

- Туѓите материјали внатре во цевките (вклучувајќи масла за производство) мора да се ≤ 30 mg/10 m.

Дијаметар на цевковод за разладно средство

Користете ги истите дијаметри како поврзувањата на надворешните единици:

Цевка за течност	Цевка за гас
Ø6,4 mm	Ø9,5 mm

Материјал на цевковод за разладно средство

- **Материјал на цевките:** бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина
- **Конусни поврзувања:** Користете само кален материјал.
- **Степен на темперирање и дебелина на цевки:**

Надворешен дијаметар (Ø)	Степен на темперирање	Дебелина (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Калено (O)	$\geq 0,8$ mm	
9,5 mm (3/8")	Калено (O)		

^(a) Во зависност од применливата легислатива и максималниот работен притисок на единицата (видете "PS High" на плочката со име на единицата), може да е потребна поголема дебелина на цевки.

6.1.2 Изолација на цевките со разладно средство

- Користете полиетиленска пена како изолациски материјал:
 - со стапка на пренос на топлина помеѓу 0,041 и 0,052 W/mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)
 - со отпорност на топлина од најмалку 120°C
- Дебелина на изолација

Надворешен дијаметар на цевка (Ø _p)	Внатрешен дијаметар на изолација (Ø _i)	Дебелина на изолација (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥ 10 mm
9,5 mm (3/8")	10~14 mm	≥ 13 mm



Ако температурата е повисока од 30°C и влажноста е повисока од RH 80%, дебелината на изолациските материјали треба да е најмалку 20 mm за да се спречи кондензација на површината на изолацијата.

6.2 Поврзување на цевководот со разладно средство



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ

6.2.1 Да го поврзете цевководот за разладно средство со внатрешната единица




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

- **Должина на цевка.** Цевките за разладно средство нека бидат што е можно пократки.

- 1 Поврзете ги цевките за разладно средство со единицата со користење **конусни поврзувања**.
- 2 **Изолирајте** ги цевките за разладно средство, кабелот за меѓусебно поврзување и цреводот за одвод на внатрешната единица како што следи:



- a Цевка за гас
- b Изолација на цевката за гас
- c Кабел за меѓусебно поврзување
- d Цевка за течност
- e Изолација на цевка за течност
- f Завршна лента
- g Одводно црево



НАПОМЕНА

Уверете се дека сте ги изолирале сите цевки за разладно средство. Која било изложена цевка може да предизвика кондензација.

7 Електрична инсталација



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

7 Електрична инсталација



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ поврзувајте го електричното напојување на внатрешната единица. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ употребувајте локално купени електрични делови во производот.
- НЕ изведувате електрично напојување од пумпата за одвод и сл. од терминалниот блок. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Чувајте ги жиците за меѓусебно поврзување подалеку од бакарните цевки без термална изолација бидејќи таквите цевки ќе бидат многу жешки.

7.1 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување



НАПОМЕНА

Препорачуваме користење цврсти (еднојадрени) жици. Ако се користат испреплетени жици, малку насукajte ги жичките за да го консолидирате крајот на спроводникот или за директно користење во стегата на терминалот или ставање во округол порабен терминал. Детали се опишани во "Упатство кога се поврзува електрично вжичување" во референтното упатство за инсталатерот.

Компонента		
Кабел за меѓусебно поврзување (внатре↔надвор)	Напон	220~240 V
	Големини на жица	Користете само усогласена жица која обезбедува двојна изолација и е соодветна за применливиот напон 4-јадрен кабел 1,5 mm ² ~2,5 mm ² (врз основа на надворешна единица)

7.2 Да го поврзете електричното вжичување со внатрешната единица



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Преземете соодветни мерки да спречите единицата да може да се користи како засолниште од мали животни. Малите животни кои може да дојдат во допир со електрични делови може да предизвикаат дефекти, чад или пожар.




НАПОМЕНА

- Чувајте ги електричниот вод и преносните кабли одделени едни од други. Преносното вжичување и вжичувањето за електрично напојување може да се вкрстат, но НЕ може да одат паралелно.
- Со цел да се избегне каква било електрична интерференција растојанието помеѓу двете вжичувања треба СЕКОГАШ да биде најмалку 50 mm.

Електричарските работи треба да се извршат во согласност со упатството за инсталирање и националните правила за електрично вжичување или работниот норматив.

- Поставете ја внатрешната единица на куќите на плочата за монтирање. Користете ги ознаките "Δ" како упатство.




- a Плоча за монтирање (додаток)
- b Кабел за меѓусебно поврзување
- c Водич за жица

- Отворете го предниот панел, а потоа капакот за сервисирање. Погледнете го референтното упатство за инсталатер за постапката на отворање. За локацијата на референтното упатство за инсталатер погледнете "[1 За документацијата](#)" [► 4].
- Протнете го кабелот за меѓусебно поврзување од надворешната единица низ отворот за напојување во ѕидот, низ задниот дел на внатрешната единица и низ предната страна.

Белешка: Во случај кабелот за меѓусебно поврзување да е претходно оголен, покријте ги краевите со лента за изолирање.

- Свиткајте го крајот на кабелот нагоре.




- a Терминален блок
- b Блок на електрична компонента
- c Стега за кабел

- Оголете ги краевите на жицата околу 15 mm.
- Усогласете ги боите на жиците со броевите на терминалите на терминалните блокови на внатрешната единица и цврсто затегнете ги жиците со одговарачките терминали.
- Поврзете ја жицата за заземјување со соодветниот терминал.

8 Завршување на инсталирањето на внатрешната единица


- 8 Цврсто затегнете ги жиците со терминалните шrafoви.
- 9 Повлечете ги жиците за да се уверите дека се безбедно закачени, потоа опфатете ги жиците со држач на жица.
- 10 Обликувајте ги жиците така да капакот за сервисирање безбедно се вклопува, а потоа затворете го капакот за сервисирање.



8 Завршување на инсталирањето на внатрешната единица

8.1 Да ги изолирате цевките за одвод, цевките за разладно средство и каблите за меѓусебно поврзување


- 1 Откако сте завршиле со одводниот цевковод, цевководот за разладно средство и електричното вжичување. Завиткајте ги цевките за разладно средство, кабелот за меѓусебно поврзување и цревото за одвод заедно со користење лента за изолирање. Преклопете барем половина од ширината на лентата при секое намотување.



- a Одводно црево
- b Кабел за меѓусебно поврзување
- c Плоча за монтирање (додаток)
- d Цевковод за разладно средство
- e Шраф за прицврстување на внатрешна единица M4×12L (додаток)
- f Долна рамка

8.2 Да поминат цевките низ отворот во сидот

- 1 Обликувајте ги цевките за разладно средство по должината на патеката на цевките означена на плочата за монтирање.




- a Одводно црево

- b Затнете го овој отвор со кит или материјал за заптивање
- c Леплива винилна лента
- d Изолациска лента
- e Плоча за монтирање (додаток)



НАПОМЕНА


- НЕ виткајте ги цевките за разладно средство.
- НЕ гурајте ги цевките за разладно средство кон долната рамка или предната решетка.



- 2 Протнете го цревото за одвод и цевките за разладно средство низ отворот во сидот и затворете го процепот со кит.

8.3 Да ја прицврстите единицата на плочата за монтирање

- 1 Поставете ја внатрешната единица на куките на плочата за монтирање. Користете ги ознаките "△" како упатство.



- 2 Притиснете ја долната рамка на единицата со двете раце да ја поставите на долните куки од плочата за монтирање. Уверете се дека жиците НЕ се притиснати никаде.

Белешка: Внимавајте кабелот за меѓусебно поврзување да НЕ се потфати во внатрешната единица.

- 3 Притискајте го долниот раб на внатрешната единица со двете раце додека не се прикачи цврсто за куките на плочата за монтирање.
- 4 Прицврстете ја внатрешната единица на плочата за монтирање со користење 2 шrafoви за прицврстување на внатрешна единица M4×12L (додаток).

9 Инсталирање на безжичен ЛАН-адаптер

- За единици FTXTP-M безжичниот ЛАН-адаптер е дел од торбичката со додатоци.
- За единици ATXTP-M безжичниот ЛАН-адаптер е опционален додаток.

9 Инсталирање на безжичен ЛАН-адаптер

9.1 Да го инсталирате адаптерот




ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

- Исклучете го електричното напојување пред инсталирањето на адаптерот.
- НЕ ракувајте со адаптерот со влажни раце.
- НЕ дозволувајте адаптерот да се намокри.
- НЕ расклопувајте го, не модификувајте го и не поправајте го адаптерот.
- Држете го конекторот кога го исклучувате кабелот за поврзување.
- Исклучете го електричното напојување во случај ако адаптерот се оштети.


9.1.1 Да го поврзете адаптерот со единицата

- Извадете ја лентата која го држи конекторот на кабелот за поврзување.




a Лента

- Исечете ја стегата и извадете го приклучокот од заштитната обвивка.




a Заштитна обвивка
b Стега

- Извадете го горното кукиште на безжичниот ЛАН-адаптер.




a Горно кукиште
b Печатена плоча на безжичниот ЛАН-адаптер
c Долно кукиште

- Прикачете го конекторот на кабелот за поврзување (бел).




a Конектор

- Прицврстете го кабелот за поврзување на засекот во кукиштето на адаптерот (долно). Уверете се дека не се пренесува надворешна сила.
- Прицврстете го горниот дел на горното кукиште во спојката на горниот дел од долното кукиште и притиснете да ја затворите кутијата.




- Прицврстете го горното кукиште на адаптерот со 2 шрафа (додаток).




9.1.2 Да го ставите адаптерот во единицата

- Ставете го безжичниот ЛАН-адаптер на кукиите.




- Заклучете го адаптерот со притискање надолу.



- За да го извадите адаптерот, извршете ги чекорите за инсталација по спротивен редослед.

9.1.3 Да се провери функционалноста на адаптерот

- Вклучете го електричното напојување и проверете дали ламбичката RUN на производот трепка.



9.2 Поставување на безжичната ЛАН

Клиентот е должен да обезбеди:

- Паметен телефон или таблет со минимална поддржана верзија на Android или iOS, наведена на app.daikineurope.com
- Интернет линија и комуникациски уред како што е модем, пренасочувач и сл.
- Безжична ЛАН точка на пристап.
- Инсталирана бесплатна апликација ONECTA.

9.2.1 Да ја инсталирате апликацијата ONECTA

- Одете на Google Play (за Android уреди) или на App Store (за iOS уреди) и пребарајте "ONECTA".
- Следете ги упатствата на екранот да ја инсталирате апликацијата ONECTA.



ИНФОРМАЦИИ

Скенирајте го QR кодот за да ја преземете и инсталирате апликацијата ONECTA на вашиот мобилен телефон или таблет:



10 Конфигурација



ИНФОРМАЦИИ

Во случај да се поставени 2 внатрешни единици во 1 просторија, поставете различни адреси за 2 кориснички интерфејси. За постапката погледнете го референтното упатство за инсталатер, за локација видете "1.1 За овој документ" [► 4].

11 Пуштање во погон



НАПОМЕНА

Општа листа за проверка при пуштање во погон. Веднаш до упатствата за пуштање во погон во ова поглавје, исто така е достапна општа листа за проверка при пуштање во погон на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

Општата листа за проверка при пуштање во погон е комплементарна со упатствата во ова поглавје и може да се користи како водич и образец за известување при пуштање во погон и предавањето на корисникот.



НАПОМЕНА

СЕКОГАШ работете со единицата со термистори и/или сензори/прекинувачи за притисок. Доколку НЕ работите така, може да дојде до палење на компресорот.

11.1 Листа за проверка при пуштање во погон

- По инсталирањето на единицата, проверете ги ставките наведени подолу.
- Затворете ја единицата.
- Вклучете ја единицата.

☐	Прочитајте ги целосните упатства за инсталација, како што е опишано во референтното упатство за инсталатер .
☐	Внатрешните единици се правилно монтирани.
☐	Надворешната единица е правилно монтирана.
☐	Излез/влез за воздух Проверете дали влезот или излезот за воздух на единицата НЕ е попречен со листови хартија, картон или некои други материјали.
☐	НЕМА фази што недостасуваат или обратни фази.
☐	Цевките за разладно средство (гас или течност) се топлински изолирани.
☐	Одвод Уверете се дека одводот истекува непречено. Можна последица: Кондензираната вода може да капе.
☐	Системот е правилно заземјен и земјените терминали се зацврстени.
☐	Осигурувачите или локално инсталираните уреди за заштита се инсталирани според овој документ и НЕ се заобиколени.
☐	Напонот за снабдување со електрична енергија одговара на напонот на идентификациската ознака на единицата.
☐	Наведените жици се употребени за кабелот за меѓусебно поврзување .
☐	Внатрешната единица прима сигнали од корисничкиот интерфејс .
☐	НЕМА лабави поврзувања или оштетени електрични компоненти во кутијата со осигурувачи.
☐	Изолационата отпорност на компресорот е ВО РЕД.
☐	НЕМА оштетени компоненти или сплескани цевки во внатрешноста на внатрешната и надворешната единица.
☐	НЕМА истекувања на разладно средство.
☐	Инсталирана е точна големина на цевка и цевките се правилно изолирани.
☐	Вентилите за запирање (гас или течност) на надворешната единица се целосно отворени.

11.2 Да извршите пробно вклучување

Предуслов: Снабдувањето со електрична енергија МОРА да биде во наведениот опсег.

Предуслов: Пробното вклучување може да се изврши во режим на ладење или греење.

12 Фрлање

Предуслов: Пробното вклучување треба да се изврши во согласност со упатството за работење на внатрешната единица да се осигура дека сите функции и делови работат правилно.

- 1 Во режим на ладење, изберете ја најниската програмабилна температура. Во режим на греење, изберете ја највисоката програмабилна температура. Пробното вклучување може да се оневозможи ако е потребно.
- 2 Кога пробното вклучување ќе заврши, поставете ја температурата на нормално ниво. Во режим на ладење: 26~28°C, во режим на греење: 20~24°C.
- 3 Системот запира со работење 3 минути откако единицата е ИСКЛУЧЕНА.

11.2.1 Да извршите пробно вклучување во зимска сезона

Кога клима уредот работи во режим на **ладење** во зима, поставете да ја тестирате операцијата на работење со користење на следниот метод.

- 1 Притиснете , , и  истовремено.
- 2 Притиснете .
- 3 Изберете .
- 4 Притиснете .
- 5 Притиснете  да го вклучите системот.

Резултат: Операцијата пробно вклучување ќе запре автоматски по околу 30 минути.

- 6 За да запре операцијата, притиснете .



ИНФОРМАЦИИ

Некои од овие функции НЕ МОЖЕ да се користат во режим на тестирање операција на работење.

Ако снима електрично напојување во текот на работењето, системот автоматски рестартира веднаш откако е обновено напојувањето.

12 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

13 Технички податоци


- **Подзбир** на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- **Целиот сет** на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

13.1 Дијаграм за вжичување

Дијаграмот за вжичување е испорачан со единицата, сместен на внатрешната десна страна на предната решетка на внатрешната единица.

13.1.1 Легенда за унифициран дијаграм за вжичување

За применетите делови и броеви, погледнете го дијаграмот за вжичување на единицата. Бројот на дел е со арапски броеви по растечки редослед за секој дел и е претставен во прегледот подолу со "*" во шифрата на делот.

Симбол	Значење	Симбол	Значење
	Прекинувач на коло		Заштитно заземјување
	Поврзување		Заштитно заземјување (шраф)
	Конектор		Исправувач
	Заземјување		Конектор на релеј
	Теренско вжичување		Конектор за краток спој
	Осигурувач		Терминал
	Внатрешна единица		Терминална лента
	Надворешна единица		Стега за жица
	Уред за диференцијална струја		

Симбол	Боја	Симбол	Боја
BLK	Црна	ORG	Портокалова
BLU	Сина	PNK	Розова
BRN	Кафеава	PRP, PPL	Пурпурна
GRN	Зелена	RED	Црвена
GRY	Сива	WHT	Бела
SKY BLU	Небесно сино	YLW	Жолта

Симбол	Значење
A*P	Печатена плоча
BS*	Копче за притискање ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО, прекинувач за работење
BZ, H*O	Зујалка
C*	Кондензатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Поврзување, конектор
D*, V*D	Диода
DB*	Диоден мост
DS*	DIP прекинувач
E*N	Грејач
FU*, F*U, (за карактеристики, погледнете ја печатената плоча во внатрешноста на вашата единица)	Осигурувач
FG*	Конектор (заземјување на рамка)
H*	Ремен
H*P, LED*, V*L	Пилот ламбичка, светлечка диода
HAP	Светлечка диода (сервисен монитор зелен)
HIGH VOLTAGE	Висок напон

Симбол	Значење
IES	Сензор Интелигентно око
IPM*	Модул Интелигентно напојување
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Магнетен релеј
L	Под напон
L*	Калем
L*R	Реактор
M*	Чекорен мотор
M*C	Мотор на компресор
M*F	Мотор на вентилатор
M*P	Мотор на одводна пумпа
M*S	Осцилирачки мотор
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнетен релеј
N	Неутрално
n=*, N=*	Број на поминувања низ феритно јадро
PAM	Пулсно-амплитудна модулација
PCB*	Печатена плоча
PM*	Модул за напојување
PS	Прекинувачки извор за напојување
PTC*	PTC термистор
Q*	Биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT)
Q*C	Прекинувач на коло
Q*DI, KLM	Автоматски прекинувач за заземјување
Q*L	Заштита од преоптоварување
Q*M	Термо прекинувач
Q*R	Уред за диференцијална струја
R*	Отпорник
R*T	Термистор
RC	Приемник
S*C	Прекинувач за ограничување
S*L	Пловечки прекинувач
S*NG	Детектор за истекување на разладно средство
S*NPH	Сензор за притисок (висок)
S*NPL	Сензор за притисок (низок)
S*PH, HPS*	Прекинувач за притисок (висок)
S*PL	Прекинувач за притисок (низок)
S*T	Термостат
S*RH	Сензор за влажност
S*W, SW*	Прекинувач за работење
SA*, F1S	Пренапонска заштита
SR*, WLU	Приемник на сигнал
SS*	Прекинувач за избор
SHEET METAL	Плочка за фиксирање терминална лента
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Предавател
V*, R*V	Варистор
V*R	Диоден мост, биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT) модул за напојување

Симбол	Значење
WRC	Безжичен далечински управувач
X*	Терминал
X*M	Терминална лента (блок)
Y*E	Калем на електронски експанзионен вентил
Y*R, Y*S	Калем на повратен соленоиден вентил
Z*C	Феритно јадро
ZF, Z*F	Филтер против бучава



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P650253-2S 2022.11